

**ВАСИЛЕВ**

САЛОН НА МУЗЕЈОТ — ГУРО САЛАЈ 34  
SALON DU MUSÈE — ĐURO SALAJ 34

МУЗЕЈ НА  
СОВРЕМЕНА  
УМЕНОСТ  
СКОПЈЕ  
MUSÉE D'ART  
CONTEMPORAIN  
SKOPJF

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ  
VASIL VASILEV

16 IV — 3 V 1970



Василев твори во времето кога сé повеќе се слуша Хегеловата изјава за „смртта на уметноста“, онаа на францускиот критичар Жан Кларанс Ламберт дека „уметничкото дело тежи да исчезне дури и како сакрализиран објект“, а истражувањата и резултатите во полето на скулптурата одат од една во друга крајност: од една страна, буквално конкретно враќање кон продукти земени директно од природата во сурова форма и нивно сместување во уметничките галерии и музеи под фирмa на уметничко дело — *arte povera*, а од друга страна, сé поголемо користење на научните и техничките пронајдоци во уметноста — компјутерска и кинетичка уметност.

Игнорирањето од страна на Василев на *pars destruens* (својствен на дел од модерната уметност), на психичкиот трауматизам во уметничката клима денес, како и на комерцијалната психоза во индустриски „затруената“ атмосфера на мигот што го живееме, добива парадоксални звуци. На страна од сето тоа, тој негува уметнички плодови во својата оаза, „неконтаминирани“ во суштина од психолошкиот, идејниот и социјалниот менталитет на денешницата.

Василев ѝ припаѓа на генерацијата македонски скулптори што веќе вообичајуваме да ја наречуваме млада (Попоски, Маневски, Николоски, Беќаровски, Андреевски и др.), во чиј состав се претстави прв пат поцелосно на изложбата „Современа македонска скулптура — млада генерација“, организирана 1967. во Музејот на современа уметност во Скопје. Тогаш поставени во состојба погодна за компаративни согледувања, неговите дела го индицираа идниот развој на уметникот, ја заинтересираа публиката и спонтано ја наметнаа констатацијата дека Маневски, Николоски и Василев ја сочинуваат најперспективната струја во младата македонска скулптура. Додека неговите колеги од генерацијата се преокупирани со национално-

битови фолклорни мотиви (Николоски) со символично-фетишистички обележја (Попоски), со елементи карактеристични за новото железно доба (Маневски, Беќаровски) или со проблемите на монументалната пластика (Андреевски), Василев по стилските определувања, карактерот на скулптурата и инспираторскиот двигател, не се поврзува со предходните скулпторски истражувања во Македонија, својствени на постарата и средната генерација, ниту пак со оние на младата и најмладата генерација. Напротив, оправдувајќи ја мислата на Х. Рид дека „уметноста е многу „заразна“ болест“, Василев се свртува кон ативистичките религиозни митови карактеристични за неколку туѓи култури: скулптурата на примитивните племиња од Африка и Полинезија (особено пластиката од Нигерија), примитивистичко сакралните димензии на предколумбовската уметност (Маја, Ацтеки), таинствениот и филозофски карактер на езотеричната пластика, со еден збор кон сé она што вршело влијание на голем дел од модерната скулптура во XX век. Соживувањето со духовната клима на примитивистичката уметност колку значи „враќање на човештвото кон една примитивна состојба на духот“, толку значи и верба во природата и животот, што најарно наоѓа оправдување во мислата на Херберт Рид дека „карактеристика на нашето време е исто така една појава која може да ја наречеме сентиментално оживување на нешто што било пред тоа“ (неодадаизам, неореализам и др.). Оваа близост на Василев со творевините од туѓите минати или сегашни примитивни култури, особено со африканската функционална пластика (посмртни или ритуални маски, кипови на божества, фетиши и реликвијари и разни други ритуални објекти), беше евидентна уште на гореспомнатата изложба на младите (1967.), пред сé во „Каријатидата“ (1966.) и „Портретот на девојка“ (1966.). Што ќе рече, груба стилизација на целата фигура, тотемско-символични акценти

добиени по пат на боење на дрвото, специфичен третман на главата, употреба на дрвото како примарен скулпторски материјал итн. Тоа е присутно и во последните скулптури на Василев („Портрет со кок“ — 1969, во неколку картисти и портрети исто така од 1969.), а пред се во конкавно-конвексните композиции („Легнат акт“ — 1970.) — елемент исто така својствен на црнечката пластика. Ова укажување на инспираторските извори, афинитети и близостии на авторот со пластиката од другите земји не делува во смисла на намалување вредноста и квалитетот на делото. Напротив, степенот на асимилацијата во моментот на селекцијата и креацијата ѝ дал предност на индивидуалната интерпретација и стремежот низ тутого да се најдат сопствените патишта на творењето. Тој момент во извесна смисла е сроден со процесите во творештвото на Матис, Дерен, Ван Гог, Пикасо и др.

Ако се обидеме да продреме во психолошката позадина на оваа скулптура, можеби ќе ја најдеме Ван Гоговата смисла за егзотичните влијанија кои се „едноставни, ведри, лишени од секоја интелектуална извештаченост“. На тоа би ја додале желбата за враќање во природата (карактеристично за менталитетот на современата младина) и евидентниот хуманизам на уметникот постојано да се занимава со проблемите на човечката фигура (нешто што во последно време го осмислува движењето „нова фигурација“).

Но, во општата концепција на скулптурата, во градењето на архитектонските целини, во „рафинирањето“ на art brut замислените составни елементи, во облагородената структура на дрвото и во интелектуалниот приод кон истата, предничи настојувањето на уметникот да ѝ даде современ аспект на веќе оптоварената со амблеми од минатото скулптура.

Определувајќи се за дрвото како најадекватен материјал за неговото творештво, Василев континуирано ги испитува неговите максимални експресивни можности и согласно со специфичните особености на материјалот изградува соодветен скулпторски вокабулар: волуминозна, компактна, масивна, строга, агресивна, рустична, понекогаш дури брутална и монументална по концепција (а не по димензии) пластика. Во композицијата на повеќето полиморфни структури (пирамидални, обли, коцкасти, паралелопипедни и повеќето со неправилна форма) е користен многу природниот облик на дрвото, потоа корегиран и дотеруван во смисла на рафинман и нагласена стилизација, се во полза на добивање на постојано нова, но секогаш антропоморфна форма, повеќе или помалу рудиментирана. Ригорозната форма, декоративно-геометриски стилизирана во компактни и хомогено аражнирани блокови, на места ја надополнуваат врежани цртежи (линеарни и графички интервенции во смисла на арабеска), што ја оживува и ѝ

дава виталистички особености на оваа пластика, инаку по карактер инернта, статична, речиси скаменета, каде динамиката е ретка појавност. При третирањето на човечката фигура најчесто е со поголемо внимание обработувана главата, која претставува есенцијел момент — дел до кого уметникот најмногу држи. Во моделирањето на истата ѝ дава предност на физурата, очите, јаболчните коски и брадата. Останатите делови на лицето и телото се или бегло наговестени и одвај индицирани и геометриски обликувани или се претвораат во некаков тотемски столб или постамент.

Во процесот на валоризацијата на човечката фигура, а во извесна смисла и нејзината рехабилитација, покрај хуманистичките интенции за подлабоко навлегување во суштината на животот и на уметноста, се инкорпорираат и специфични сакрално-митолошки ориентации. Откривање на некаков загадочен и таинствен живот во инертната материја. Интерференција на човечкиот свет и светот на божествата. Дилема на крстопатот меѓу контемплативниот дух на далечните земји и динамичката неуроза на западниот свет. Оттука инсистирањето, на човечката личност да ѝ се даде мисловен и мистериозен аспект, мир и спокојство. Од друга страна, неговото враќање кон природата во општата интегралност на материјата и духот, човекот и природата, претпоставува и присуство на емоционални и еротски елементи (акценти што возбудуваат, сензибилизирајќи усни, истакнување на женските гради и др.).

Во панорамата на разновидните современи ликовно-естетски движења, Василев грижливо врши трансформација на пластичната форма, запирајќи се на неколку пунктотви: неоархаизмот (и нему својствените особености — рустичност и натурализам: Мур, Мартен, Паолоци, Ермитиц, Хепфорт), експресионизам, декоративен примитивизам (како оној на Гоген и Гог), кубизам, art-brut, конструктивизам, егзотизам (во Ридовска смисла) и др.

Почитувајќи ги пред се сопствените канони за убавото на својата идејно-психолошка насоченост, уметникот со особено внимание ја сенсибилизира епидермата на скулптурата: убедлива патина (која понекогаш не наведува на мисла дека овие форми се моделирани во камен), тонска нијансираност, понекогаш хроматски интервенции (претежно во поранешните скулптури), спротивставување на измазнети и глатки и грубо изделкани, релјефно и графички изведени површини.

Да споменеме уште дека во суштина оваа консеквентна, конкретна, јасна и непосредно перцептибилна пластика без скокови и драстични менувања, согласно со горе изнесеното, има малку допирни точки со психолошката и идејната обоеност на нашето подрачје.

Соња АБАЦИЕВА — ДИМИТРОВА

## **ВАСИЛ ВАСИЛЕВ — академски скулптор**

Роден 1938. во Скопје. Дипломирал на Академијата за ликовни уметности во Белград 1965.

Адреса: ул. Глигор Прличев бр. 38, Скопје.

### **Самостојни изложби:**

1970 — Битола, Уметничка галерија „Моша Пијаде“

### **Групни изложби:**

- Учествувал на повеќе студентски изложби во Белград, како и на сите изложби на ДЛУМ од 1966 година.
- 1965 — Југословенска изложба „Мир, хуманост и пријателство меѓу народите“, Словењ Градец
  - Изложба на југословенска сите пластика, Хаг (Холандија)
  - 1966 — Октобарски салон, Белград
    - НОБ во делата на ликовните уметници војници од Југославија, Белград
  - 1967 — Современа македонска скулптура — млада генерација, Скопје, Нови Сад
    - Современа македонска скулптура, Скопје
  - 1969 — 25 години ASNOM, Скопје
    - Современа македонска уметност, Ферара (Италија)
  - 1970 — Моето сакано дело, Скопје

### **Награди:**

Универзитетска награда, Белград 1964

Награда „Нерешки мајстори“ на Есенската изложба на ДЛУМ, Скопје 1969

I. награда за скулптура на изложбата „25 години ASNOM“, Скопје 1969.

## **VASIL VASILEV — sculpteur**

Né en 1938 à Skopje. Obtient son diplôme à l'Academie des Beaux Arts de Belgrade (1965). Vit et travaille à Skopje.

Adresse: „Gligor Prlichev“ br. 38, Skopje

### **Expositions individuelles:**

1970 — Bitola, Galerie d'Art „Moša Pijade“

### **Expositions collectives:**

Participa à plusieurs expositions d'étudiants à Belgrade, ainsi qu'à toutes les expositions de la DLUM à partir de 1966.


1965 — Exposition yougoslave „Paix, Humanité et amitié entre les peuples“, Slovenj Gradec

- Exposition de la petite plastique yougoslave, Hague (Hollande)

1966 — Salon d'Octobre, Belgrade

- Lutte de Libération Populaire dans les œuvres des artistes yougoslaves soldats, Belgrade

1967 — Sculpture macédonienne contemporaine — jeune



génération, Skopje, Novi Sad

— Sculpture macédonienne contemporaine, Skopje

1969 — 25 ans de ASNOM, Skopje

- Art Macédonien contemporain, Ferrare

1970 — Mon oeuvre préférée, Skopje

### **Prix:**


1964 — Prix Universitaire, Belgrade

1969 — Prix „Maîtres de Nerezi“ à l'exposition automnale de la DLUM

- Ier Prix de sculpture à l'exposition „25 ans de ASNOM, Skopje“

**КАТАЛОГ**  
**CATALOGUE**

|  |              |           |      |
|--|--------------|-----------|------|
| 1. КАРИЈАТИДА I<br>CARYATIDE I                       | дрво<br>bois | 140 × 30  | 1967 |
| 2. АСОЦИЈАТИВЕН ПОРТРЕТ II<br>PORTRAIT ASSOCIATIF II | дрво<br>bois | 55 — 50   | 1969 |
| 3. ФИГУРА I<br>FIGURE I                              | дрво<br>bois | 90 × 30   | 1969 |
| 4. ПОВИК<br>APPEL                                    | дрво<br>bois | 150 × 50  | 1969 |
| 5. ПОРТРЕТ СО КОК<br>PORTRAIT AU CHIGNON             | дрво<br>bois | 70 × 40   | 1969 |
| 6. ПОРТРЕТ I<br>PORTRAIT I                           | дрво<br>bois | 70 × 55   | 1969 |
| 7. ФИГУРА II<br>FIGURE II                            | дрво<br>bois | 90 × 30   | 1969 |
| 8. ОБВИНЕНИЕ<br>ACCUSATION                           | дрво<br>bois | 150 × 45  | 1969 |
| 9. ПОРТРЕТ II<br>PORTRAIT II                         | дрво<br>bois | 60 × 50   | 1969 |
| 10. КАРИЈАТИДА II<br>CARYATIDE II                    | дрво<br>bois | 115 × 25  | 1969 |
| 11. КАРИЈАТИДА III<br>CARYATIDE III                  | дрво<br>bois | 110 × 25  | 1969 |
| 12. КАРИЈАТИДА IV<br>CARYATIDE IV                    | дрво<br>bois | 170 × 30  | 1969 |
| 13. КАРИЈАТИДА VI<br>CARYATIDE VI                    | дрво<br>bois | 140 × 45  | 1969 |
| 14. МАШКИ ПОРТРЕТ<br>PORTRAIT D'HOMME                | дрво<br>bois | 80 × 40   | 1970 |
| 15. МЕЛИ<br>MELI                                     | дрво<br>bois | 110 × 130 | 1970 |
| 16. ПСИХА<br>PSYCHÉ                                  | дрво<br>bois | 120 × 80  | 1970 |







9

## БИБЛИОГРАФИЈА

## BIBLIOGRAPHIE

С. Димитрова, Македонските ликовни уметници од најмладата генерација, Народна просвета, Скопје, Скопје, 17. X. 1966

Dr. M. Kolaric, Izložba „Vojnici likovni umetnici 1966“, Narodna armijska, Белград, 11. XI. 1966

Соња Абациева Димитрова, предговор за каталог од изложбата „Современа македонска скулптура — млада генерација“, Музеј на современа уметност, Скопје, 1967

Соња Абациева Димитрова, предговор за каталог од изложбата „Македонски уметници најмлађе генерације“, Трибина на младите, Нови Сад, 1967

Т. Ширилов, Нова ориентација — млада генерација на македонската скулптура, Вечер, Скопје, 24. II. 1967

Паскал Гилевски, Секој на својата страна — изложба на млади скулптори во Салонот на Музејот на современата уметност, Нова Македонија, Скопје, 16. II. 1967

Соња Абациева Димитрова, Една нова генерација на македонски вајари, Современост, Скопје, бр. 4, април, 1967

Boris Petkovski, Savremena skulptura u Makedoniji — mlada generacija, Umetnost, Белград, бр. 10, април—јуни, 1967

Симон Шемов, Несекојдневна ликовна манифестација, Вечер, Скопје, 26. XI. 1967

Симон Шемов, Вонредна колористика кај Ана Темкова — Есенска изложба на Друштвото на ликовните уметници од Македонија, Вечер, Скопје, 15. XII. 1967

Паскал Гилевски, Шарениот профил на ДЛУМ, Современост, Скопје, бр. 1, јануари 1969

Соња Абациева Димитрова, Компромиси, Нова Македонија, Скопје, 9. XII. 1969

Соња Абациева Димитрова, Уметничко самоанкетирање, Комунист, Скопје, 13. II. 1970

Соња Абациева Димитрова, Прв самостоен настап на скулпторот Василев, Нова Македонија, Скопје, 5. III. 1970

издавач  
éditeur  
редактор  
rédacteur  
предговор  
préface  
припрема на текстот  
texte  
библиографија  
bibliographie  
превод  
traduction  
поставка на изложбата  
accsochage  
техничка подготовка  
aggangement technique  
печатница  
imprimerie  
тираж  
tirage

: музей на современна уметност — скопје  
: musée d'art contemporain — skopje  
: Александар Ѓурчинов  
: aleksandar đurčinov  
: Соња Абаджева Димитрова  
: sonja abadžieva dimitrova  
: Слободанка Парлић  
: slobodanka parlić  
: Слободанка Парлић  
: slobodanka parlić  
: Соња Абаджева Димитрова  
: sonja abadžieva dimitrova  
: Александар Ѓурчинов  
: aleksandar đurčinov  
: Стојан Петровиќ  
: stojan petrović  
: Графички завод „Гоце Делчев“ — скопје  
: office graphique „goce delčev,“ — skopje  
: 500  
: 500



